

Почитувани ученици и наставници,

Ги објавуваме конечните резултати од општинските натпревари по биологија за I, II, III и IV година одржани на 3.март 2018 год.

Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

Во категоријата за I година со 306 учесници: (176 наградени)

од 85-93 бодови – Прва награда

од 76-84 бодови – Втора награда

од 66-75 бодови – Трета награда

од 56-65 бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 56 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Во категоријата за II година со 146 учесници: (38 наградени)

90 бодови – Прва награда

89 бодови – Втора награда

од 71-79 бодови – Трета награда

од 61-70 бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Во категоријата за III година со 241 учесници: (125 наградени)

83 и 84 бодови – Прва награда

од 71-79 бодови – Втора награда

од 61-70 бодови – Трета награда

од 51-60 бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 51 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Во категоријата за IV година со 69 учесници: (20 наградени)

88 бодови – Прва награда
82 бодови – Втора награда
од 71-80 бодови – Трета награда
од 61-70 бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Со овие критериуми, бројот на наградени учесници од поодделните категории во однос на вкупниот број учесници на Општинските натпревари е: од 30 до 50 % во зависност од успехот на учениците по категории.

Терминот за регионалните натпревари по биологија ќе биде објавен дополнително во договор со менторите.

На Регионалните натпревар ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на општинскиот натпревар од секоја општина во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели означени со зелена боја)

Втор критериум – дополнување до 55-60% од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во табелата означено со „да“), односно:

за I год. – со намалку освоени 56 бодови,
за II год. – со намалку освоени 45 бодови,
за III год. – со намалку освоени 51 бод.
за IV год. – со намалку освоени 48 бодови.

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 442.

Им посакуваме успех на сите учесници на Регионалните натпревари!

Комисија за натпревари по
биологија во средно образование